

47207

УТРИНСКИ ВЕСНИК, Скопје, 08.03.2001, бр. 514,
стр. 16.



Кога би можеле да избирате книга што би ја однеле со себе на пуст остров, која ќе биде таа и зошто? „Утрински“ им го поставува ова прашање на нашите јавни личности, а во овој број одговара Емил Алексиев

Емил Алексиев:

Празни листови и пенкало

Кои книги би ги носел со себе на некој пуст остров? Она на што прво помислувам се книгите на Хорхе Луис Борхес, затоа што ги содржат во себе сите досега напишани книги! Веднаш потоа, помислувам на *Илјада и еона ноќ*, книга којашто е бесконечна! На бројот илјада, којшто ја означува бесконечноста, секогаш можете да му додадете уште една ноќ!. Би било добро да се има ваква книга на некој пуст остров! Таа ме потсетува на нешто таинствено што го имав заборавено: *confabulatores nocturni* - луѓе чија работа е ноќе да раскажуваат приказни. Потоа, се уште гледајќи го пред себе лицето на слепиот библиотекар, ми паѓаат наум Умберто Еко и неговите романти: *Имейш на розата*, *Фуковојо клатно* и онаа магична книга чиј наслов е *Осиротовој ог преизходниот ден*. Сосем случајно, книги те на Умберто Еко во мојата библиотека се наоѓаат до Цојсовиот *Улис*, уште една книга во која можете да се изгубите како во лавиринт. Веднаш до него е Марсел Пруст со својата *Поштата ѝ изгубеното време* (би сакал да го имам првото издание на *Задоволство и денови*, кое во 1896 година го објави Калман-Леви во Париз, со предговор на Анатол Франс, илустрации на Мадлен Ламер и музички текстови на Ренандо Хан, но тоа е книга која веројатно никогаш нема да ја држам во раце).

Мислам на книгите што ги имам и на оние што допрва ќе ги прочитам. Всушност, додека погледот ми скита по полиците со книги, веќе сум сигурен дека никогаш не ќе можам да се определам кој книги да ги земам со себе на тој имагинарен остров! Книгите во мојот дом одамна го освоиле целиот простор. Преоѓајќи од сидовите на мебелот и подот, тие создаваат еден неестварен предел со географски граници како островите, континентите и земјите! Замислете mapa на која би биле исцртани сите мориња и земји од книги, сите градови и населени места и сите луѓе кои што ги населуваат овие места со нивните одделни судбини! Им припаѓам на оние малкумина кои сё уште веруваат дека рајот е една огромна библиотека! Други



гите го замислуваат како остров со палми од плакатите на туристичките агенции. Денес неспособноста да се чита веќе не е само медицински феномен (дислексија; слабеење на централниот, фовеален вид, во корист на периферниот; дисоцијација на видот). За сè поголем број луѓе, зборовите веќе не значат ништо. Конечно, зборовите престанаа да создаваат слики и ако беше неопходно сликите да ги заменат зборовите, сега тие веќе немаат што да заменат, така што аналфабетите и дислексичарите незапирливо се множат. Ако нашиот свет го претвориме во пуст остров, од каде ние треба да допловиме за да ги донесеме нашите книги? Во овој свет, каде што читатејќи е веќе заборавена вештина, сепак се уште, притаено опстојува еден древен народ, една сè помалубројна популација од седум илјади години стари *ѓноми* (брадести суштество кои знаат каде е скриеното богатство), загрозен вид, подложен на немилосрдно истребување, кој го чува загубеното знаење. Дури и кога сите книги би биле забранети и заборавени, кога една варварска инвазија би ги разурнала сите библиотеки или кога една *меншалија полиција*, одејќи по домовите би ги изгорела со огнобрлачи, дури и тогаш, мора да постои некој кој памети и кој е подготвен одново да ги напише. На пуст остров треба да се понесат празни листови хартија и пенкало! Можеби некогаш, од некаде, крај островорот ќе се појават белите едри на некој кораб.